



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Друштво за осигурување УНИКА А.Д.
Бр. 0307/32659/1
18.06 2025 год.
СКОПЈЕ1

Архивски број: 03-6882/1.

Датум: 17-06-2025

ДОГОВОР
за јавна набавка на услуги –
осигурување на зградата на Министерството за финансии

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на улица „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. Друштво за осигурување УНИКА А.Д. – Скопје, со седиште на булевар „Илинден“ бр.1, 1000 Скопје, претставувано од Дритон Азизи, генерален директор во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е јавна набавка на услуги - осигурување на зградата на Министерството за финансии, по спроведена поедноставена отворена постапка по оглас бр.08839/2025, согласно со техничките спецификации, дадени во Прилог 1 на овој договор, кое вклучува осигурување на:

- објектот на Министерството за финансии лоциран на улица „Даме Груев“ бр.12, Скопје, со вкупна површина од 13.237м2 со опрема која е вградена во објектот за греење, ладење, климатизација и вентилација од следниве осигурени ризици:
 - пожар и други опасности на сума на осигурување без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - поплава порој и високи води на прв ризик 10% од сумата на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување за секоја штета;
- мебелот во објектот на Министерството за финансии, од следниве осигурени ризици:



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

- пожар и други опасности на сума на осигурување без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
- поплава порој и високи води на прв ризик 10% од сумата на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
- земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување за секоја штета;
- компјутерската опрема во објектот на Министерството за финансии, од следниве осигурени ризици:
 - пожар и други опасности на сума на осигурување без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - поплава порој и високи води на прв ризик 10% од сумата на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување за секоја штета;
- техничката опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.), од следниве осигурени ризици:
 - пожар и други опасности на сума на осигурување без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - поплава порој и високи води на прв ризик 10% од сумата на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета;
 - земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување за секоја штета;
- термоизолационо тонирано стакло од кршење или оштетување (без франшиза, на прв ризик на сума на осигурување од 200.000,00 денари).

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Вкупната вредност на договорот, односно премијата за период за 12 (дванаесет) месеци, изнесува 508.608,00 денари без ДДВ.

Составен дел на овој договор е финансиската понуда на носителот на набавката, во која се дадени единечните цени за осигурување, дадена како прилог 2 на овој договор.



На износот од став 1 на овој член не се пресметува данок на додадена вредност, согласно со член 23 став 1 точка 6 од Законот за данокот на додадена вредност.

Член 3

Цената од член 2 на овој договор е крајна, фиксна и непроменлива за цело времетраење на договорот.

III. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот важи сметано од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Полисите за осигурување издадени согласно овој договор треба да бидат со важност од 12 (дванаесет) месеци, сметано од денот на потпишување од двете договорни страни.

IV. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде во висина од 5% од вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма.

Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде во валутата на која гласи договорот.

Со гаранцијата носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начинот и според динамиката предвидени во



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на носителот на набавка или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавременно извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

V. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 6

Полисата за осигурување и пресметката на аконтација која е составен дел на полисите ги изготвува и потпишува овластено лице на носителот на набавката - осигурувач и ги доставува до договорниот орган - осигуреникот.

Определено лице на договорниот орган - осигуреникот ја проверува точноста на податоците од осигурителната полиса, согласно со бараната спецификација во тендерската документација и листата на основни средства на договорниот орган.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Овластеното лице на договорниот орган - осигуреник ги потпишува примероците на полисите за осигурување, еден примерок задржува за себе, а другите ги враќа на носителот на набавката - осигурувачот.

Член 7

Носителот на набавката - осигурувач е должен по приемот на пријавата за штета од страна на договорниот орган - осигуреник во рок од 24 (дваесет и четири) часа, или најдоцна во рок од 3 (три) дена во зависност од сложеноста на предметот на процена, да го утврди обемот и да изврши проценка на штетата и да даде насоки на договорниот орган за комплетирање на документацијата.

Доколку носителот на набавката - осигурувач задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок од претходниот став на овој член, пријавата на штетата се смета за комплетна и доставена.

Доколку настане осигурен случај врз основа на изготвен комисиски записник од носителот на набавката - осигурувачот за настанатите оштетувања и одобрен од страна на договорниот орган, носителот на набавката е должен да ја исплати сумата за утврдената штета, согласно со договорот на договорниот орган во рок од 14 (четиринаесет) дена по доставување на пријавата за штета.

VI. РОК И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА

Член 8

Договорниот орган - осигуреник се обврзува плаќањето на премијата утврдена во член 2 од овој договор, да го изврши на 12 (дванаесет) еднакви месечни износи, по доставена фактура.

Договорниот орган - осигуреник се обврзува плаќањето на годишната премија да го врши во согласност со став 1 од овој член, во рок од 30 (триесет) дена по приемот на фактурата во писарницата на договорниот орган.

VII. НАЧИН И РОК НА ИСПЛАТА НА ШТЕТИ

Член 9

Носителот на набавката - осигурувач се обврзува плаќањето на штетите на договорниот орган - осигуреник да го врши вирмански.

Носителот на набавката - осигурувач е должен да ги исплати штетите на договорниот орган - осигуреник во рок од 14 (четиринаесет) дена по доставување на пријавата за штета кај осигурувачот.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Ако за утврдување за постоење на обврската на носителот на набавката - осигурувачот и нејзиниот износ е потребно извесно време, овој рок почнува да тече од денот кога е утврдено постоење на негова обврска и на нејзиниот износ.

Доколку носителот на набавката - осигурувач задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок, должен е на договорниот орган осигуреник да му плати законска затезна камата.

VIII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 10

Носителот на набавката - осигурувач се обврзува дека ќе ја извршува услугата од член 1 од овој договор согласно Законот за супервизија на осигурувањето и другите важечки прописи од областа на осигурувањето.

Член 11

Носителот на набавката - осигурувач се обврзува на договорниот орган - осигуреник да му достави осигурителна полиса согласно со условите од овој договор во рок не подолг од 5 (пет) дена од денот на потпишувањето на договорот од двете договорни страни.

Член 12

Носителот на набавката - осигурувач се обврзува при склучување на овој договор да достави на договорниот орган - осигуреник, примерок од Општите и посебните услови за осигурување донесени од негова страна, бидејќи истите претставуваат составен дел на договорот за осигурување.

IX. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 13

Договорниот орган - осигуреник е должен да ја пријави настаната штета за осигурениот случај и по насоки на носителот на набавката - осигурувач да ја комплетира потребната документација и истата да ја достави до носителот на набавката.

Договорниот орган се обврзува дека плаќањето на носителот на набавката ќе го врши во рокот од членот 8 на овој договор.



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

Х. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.

Член 15

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплата на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен и за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 16

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, договорната страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, и да ја активира банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 17

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност од договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.



XI. ВИША СИЛА

Член 18

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила. По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорените страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 20

За сè што не е предвидено со овој договор, се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 21

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.

Член 22

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 23

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) за носителот на набавката.

Договорен орган:

Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Министер за финансии
м-р Тордана Димитриеска-Кочоска


Носител на набавката:

Друштво за осигурување УНИКА А.Д. – Скопје

Генерален директор
Дритон Азизи

Изработил: Рената Николоска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски
Ирена Петковски
Согласен: д-р Андриана Матлиоска

УНИКА
Друштво за осигурување
УНИКА А.Д. Скопје
Сектор за имотно и
карго осигурување



Handwritten mark or signature.

ПРИЛОГ 1 КОН ДОГОВОРОТ - ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Министерството за финансии има потреба од јавна набавка на услуга - осигурување на зградата на Министерството за финансии.

Потребата од осигурување опфаќа: осигурување на објектот на Министерството за финансии со вградена опрема за греење и ладење, климатизација и вентилација, мебелот, компјутерската опрема, техничката опрема во објектот и стакло од кршење и оштетување.

Полисата за осигурување на зградата на Министерството за финансии издадена согласно склучениот договор за оваа постапка треба да биде со важност од 12 (дванаесет) месеци.

За предметот на осигурување да важат следниве клаузули:

Клаузула 1 – Во Осигурувањето од пожар и други опасности осигурувањето да биде на сума на осигурување без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета. Дополнителниот ризик (Поплава порој и високи води) да биде на прв ризик 10% од сумата на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета.

Клаузула 2 - Ако сумата на осигурување е помала од вредноста на осигурените ствари во почетокот на соодветниот период на осигурување, во случај на штета, штетата ќе се надомести со примена на начелото на пропорција, односно пропорцијата претставува однос помеѓу сумата на осигурување и вредноста на осигурените ствари. Вредноста на осигурената ствар е вредност на новата ствар намалена за износот на проценетото амортизирање (техничко и економско).

Клаузула 3 – Минималната употребна вредност на опремата која по книговодствена вредност е многу мала или е отпишана, да изнесува 30% од набавната книговодствена вредност при евентуални штети по наведените ризици.

Клаузула 4 - Осигурувањето на стакло од кршење да ги надомести и трошоците за:

- неопходно привремено застаклување
- отстранување и повторно местеење на предметите кои го попречуваат поставувањето на стаклото.

Дефинирање на Осигурување од опасност од пожар и некои други опасности

- дава осигурителна заштита од следните ризици (основни ризици):

- 1) Пожар и удар од гром;
- 2) Експлозија, освен експлозија на нуклеарна енергија, доколку поинаку не е договорено;
- 3) Излевање на вода од водоводна, канализациона и парно инсталација;
- 4) Луња

5) Град

6) Удар со сопствено моторно возило и сопствена подвижна работна машина во осигурени градежни објекти;

7) Паѓање на воздушни летала;

8) Манифестација и демонстрација

Предмет на осигурување	Осигурени ризици	Вредност на предметот на осигурување
Градежен објект со вкупна површина од 13.237м ² од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката под земја (гаражи, магацин и технички простории) и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација.	пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета.	972.474.422,00
Градежен објект со вкупна површина од 13.237м ² од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката под земја (гаражи, магацин и технички простории и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација.	Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета	97.247.442,20
Градежен објект со вкупна површина од 13.237м ² од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката	Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета	972.474.422,00

под земја (гаражи, магацин и технички простории и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација.		
Мебел во објектот на Министерството за финансии	пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета.	32.934.389,00
Мебел во објектот на Министерството за финансии	Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета	3.293.438,90
Мебел во објектот на Министерството за финансии	Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета	32.934.389,00
Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии	пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета.	104.035.037,00
Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии	Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета	10.403.503,70
Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии	Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета	104.035.037,00
Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.)	пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета.	50.363.614,00

Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.)	Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета	5.036.361,40
Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.)	Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета	50.363.614,00
Термоизолационо тонирано стакло (до 25%) 4+12+4, нискоемисионо исполнето со благороден гас (аргон)	кршење или оштетување (без франшиза, на прв ризик на сума на осигурување од 200.000,00 денари)	200.000,00

Напомена: Осигурените ризици, поплава, порој и високи води како и ризикот земјотрес кои се предмет на осигурување, се дополнителни ризици.

Понудувачот при подготвување на понудата треба во целост треба да се придржува до важечките прописи за осигурување.

Податоците како и сумите на осигурување се наведени во Листата на основните средства од Министерството за финансии, ќе бидат предадени на барање на избраниот носител на набавката по склучување на договорот.

Во објектот на Министерството за финансии се вградени и поставени во функција следниве системи за заштита од пожар, кои економските оператори - понудувачи треба да ги имаат предвид при изготвување на својата понуда за предметната набавка:

- Во објектот на Министерството за финансии се вградени 101 боца со инертен гас-аргонит за заштита од пожар и 93 млазници за дистрибуција на гасот до просториите. Секоја просторија која се штити има своја централа за гасење од пожарот.
- Системот за дојава на пожар го чинат модули кои примаат сигнали од централата за гасење SIGMA XT и автоматската централа за дојава на пожар SYNCRO AS. Сигналите од централата за гасење се пренесуваат до главната противпожарна централа која е сместена во просторијата за BMS на приземје.

Во зградата во некои простории (зони) за гасење на пожар постојат и спуштени плафони и дупли (подигнат) под. Волумените на подигнатиот под и спуштениот плафон се заштитени со оптички сензори за дојава (детектори). Алармните системи се поставени така да се осигура нивна чујност, од надворешните страни на просториите и по една сирена во просториите за гасење на пожар.

- Системот за гасење на пожар со гасот аргонит се поврзува со системот за дојава на пожар. Со системот за гасење се заштитува опремата сместена во просториите предвидени за гасење, со користење на гас кој не прави штета и го спречува ширењето на пожарот. Системот за гасење со аргонит опфаќа 18 простории со 18 зони за гасење. Распоредот на детекторите сместени во просторот кој се заштитува со овој систем е таков да е осигурена т.н. дво - зонска зависност. На тој начин активирањето на системот за гасење се случува само во случај кога е постигнато несомнено препознавање на пожарот од страна на два детектори. Детекторите кои се сместени во просториите се поврзани на централата на системот за гасење. Во овој систем е додадена третата зона за детекција-аспирација, така да за подигање на алармот потребно е да се алармираат сите три зони. Секоја зона за гасење има своја централа која е сместена во самата просторија (зона). Системот за гасење се состои од електрични и машински компоненти во кои се вбројуваат цевната инсталација и боците со аргонит и сите механички елементи за активирање, односно деактивирање на системот за гасење.

- Системот за гасење на пожар се состои од следниве компоненти:

Алармна централа за дојава на пожар и активација на гасење на пожар (19 парчиња), со три зони за дојава на пожар и една зона за гасење (по една за секоја просторија). Алармната централа е опремена со двостепен аларм: во прв степен за исклучување на климатизацијата, за исклучување на мрежното напојување и за активирање на сирените со сијаличка, а во втор степен за вклучување на гасењето и сигнализација дека се одвива гасењето на пожар.

Просторот за гасење е опремен со автоматски детектори на пожар, аспирација, сирени, рачни детектори за активирање на гасењето, тестери за блокада за гасењето и светлосни панели –активирано гасење.

Исто така, зградата на Министерството за финансии е обезбедена со 24 часовно физичко обезбедување, како и 24 часовен видео надзор внатре во целиот објект и периметарска заштита, односно поставен видео надзор и во надворешниот дел од објектот.

ПРИЛОГ 2 – ФИНАНСИСКА ПОНУДА

This image displays a highly magnified, vertical view of a material's surface or a microscopic structure. It features a dense, repeating pattern of small, dark, irregular shapes, possibly representing a textured surface or a biological structure. The overall appearance is that of a highly detailed, elongated texture.

Дел I Финансиска понуда

Врз основа на огласот 08839/2025 објавен од страна на Министерство за Финансии, за Осигурување на зградата на Министерството за финансии, со спроведување на набавка од Поедноставена отворена постапка и тендерската документација ја поднесуваме следнава:

Финансиска понуда

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
66515200-5	Предмет на осигурување Термоизолационо тонирано стакло (до 25%) 4+12+4, нискоемисионо исполнето со благороден гас (аргон) Осигурени ризици: кршење или оштетување (без франшиза, на прв ризик на сума на осигурување од 200.000,00 денари) Вредност на предметот на осигурување: 200.000,00 (премијата е...	Месеци	12,00	780,00	9.360,00	0,00	9.360,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.) Осигурени ризици: Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета: Вредност на предметот на осигурување: 50.363.614,00 (премијата е потребно да биде изразена во ден...	Месеци	12,00	755,00	9.060,00	0,00	9.060,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.) Осигурени ризици: Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета Вредност на предметот на осигурување: 5...	Месеци	12,00	302,00	3.624,00	0,00	3.624,00

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
66515200-5	Предмет на осигурување: Техничка опрема во објектот на Министерството за финансии (телефони, прожектори и др.) Осигурени ризици: пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета. Вредност на предметот на осигурување: 50.363.614,00 (премиј...	Месеци	12,00	755,00	9.060,00	0,00	9.060,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета Вредност на предметот на осигурување: 104.035.037,00 (премијата е потребно да биде изразена во денари за 12 месеци)	Месеци	12,00	1.561,00	18.732,00	0,00	18.732,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета Вредност на предметот на осигурување: 10.403.503,70 (премијата е...	Месеци	12,00	624,00	7.488,00	0,00	7.488,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Компјутерска опрема во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза	Месеци	12,00	1.561,00	18.732,00	0,00	18.732,00

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
	од 20% од секоја штета. Вредност на предметот на осигурување: 104.035.037,00 (премијата е потребно да биде и...						
66515200-5	Предмет на осигурување: Мебел во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: Земјотрес со франшиза од 5 % од сумата на осигурување од секоја штета Вредност на предметот на осигурување: 32.934.389,00 (премијата е потребно да биде изразена во денари за 12 месеци)	Месеци	12,00	494,00	5.928,00	0,00	5.928,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Мебел во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: Поплава, порој и високи води (прв ризик, 10% од сума на осигурување) без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета Вредност на предметот на осигурување: 3.293.438,90 (премијата е потребно да би...	Месеци	12,00	49,00	588,00	0,00	588,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Мебел во објектот на Министерството за финансии Осигурени ризици: пожар и други опасности на сума на осигурување, без откупена амортизација и франшиза од 20% од секоја штета. Вредност на предметот на осигурување: 32.934.389,00 (премијата е потребно да биде изразена во Дена...	Месеци	12,00	494,00	5.928,00	0,00	5.928,00

Шифра	Назив на ставка	Мерна единица	Количина	Единечна цена	Вкупна цена (без ДДВ)	ДДВ	Цена со ДДВ
66515200-5	Предмет на осигурување: Градежен објект со вкупна површина од 13.237м2 од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката под земја (гаражи, магацин и технички простории и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација. Осигурени ризици: Земјотрес с...	Месеци	12,00	14.587,00	175.044,00	0,00	175.044,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Градежен објект со вкупна површина од 13.237м2 од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката под земја (гаражи, магацин и технички простории и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација. Осигурени ризици: Поплава, по...	Месеци	12,00	5.835,00	70.020,00	0,00	70.020,00
66515200-5	Предмет на осигурување: Градежен објект со вкупна површина од 13.237м2 од кои 10 ката над земја со намена деловни простории и 2 ката под земја (гаражи, магацин и технички простории) и опрема која е вградена во објектот: за греење, ладење, климатизација и вентилација. Осигурени ризици: пожар и др...	Месеци	12,00	14.587,00	175.044,00	0,00	175.044,00

Вкупната цена на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: **508.608,00 (петстотини и осум илјади шестотини и осум) денари.**
Вкупниот износ на ДДВ изнесува **0,00** денари.

- I.1 Го прифаќање начинот на испорака утврден во тендерската документација.
- I.2 Се согласуваме со начинот и рокот на плаќање утврден во тендерската документација.
- I.3 Нашата понуда важи за период утврден во тендерската документација.
- I.4 Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

**Овој образец не се потпишува своерачно, туку исклучиво електронски, со прикачување на валиден дигитален сертификат чиј носител е одговорното лице или лице овластено од него.*